

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 89

Год. LXV

Понеделник, 20 јули 2009

Цена на овој број е 210 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1668. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Израел	2	1674. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 75/2009 од 8 јули 2009 година.....	12
1669. Одлука за висината и начин на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина).....	2	1675. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	13
1670. Решение за формирање Комитет за реформи во државната администрација.....	3	1676. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	14
1671. Решение за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	4	1677. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	14
1672. Правилник за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца.....	4	1678. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	14
1673. Правилник за дополнување на Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација.....	6	1679. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар.....	14
		1680. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	23
		Огласен дел.....	1-72

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1668.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З****ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ****I**

Г-дин Пајо Авировиќ, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Израел, со седиште во Тел Авив.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 8  
17 јули 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1669.**

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за јавни пастишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.07.2009 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИН НА НАПЛАТА НА  
НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ПАТ  
(ПАТАРИНА)****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина).

**Член 2**

За утврдување на висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) за различните видови на возила, во зависност од видот на возилото, бројот на осовини и висината кај предната осовина, возилата се распоредуваат во четири категории:

- прва категорија: возила со две осовини и висина кај предната осовина до 1,3 метри,
- втора категорија: возила со повеќе од две осовини и висина кај предната осовина до 1,3 метри,
- трета категорија: возила со две и три осовини и висина кај предната осовина од 1,3 метри или поголема,

- четврта категорија: возила со повеќе од три осовини и висина кај предната осовина поголема од 1,3 метри,

Висина на возилото кај предната осовина, се мери вертикално од коловозот до највисоката точка на возилото, над предната осовина.

**Член 3**

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) за видовите на возила по категории се определува на начин што:

- висината на патарината за возилата од прва категорија (која се зема како основна категорија) се множи со коефициент 1,
- за возилата од втора категорија, износот на патарината за возилата од прва категорија се множи со коефициент 1,5,
- за возилата од трета категорија, износот на патарината за возилата од прва категорија се множи со коефициент 2,7,
- за возилата од четврта категорија, износот на патарината за возилата од прва категорија се множи со коефициент 4,0.

**Член 4**

Надоместокот за патарина за поминат километар за возилата од прва категорија, која се зема како основна категорија, се пресметува според следниве параметри:

<b>A</b>	Потребни финансиски средства за изградба на еден километар автопат
<b>B</b>	Трошоци за одржување за еден километар автопат
<b>B</b>	Период на економска искористеност на патот
<b>Г</b>	Број на денови на наплата на патарина
<b>Д</b>	Фреквенција на возилата
<b>Г</b>	Надоместок за патарина за извозено растојание од еден километар за возила од прва категорија (надоместок за поминат километар) $G = (A + B) / B / Г / Д$

Износот на надоместокот за извозено растојание од еден километар (надоместок за поминат километар) за возилата од прва категорија (основна категорија), изнесува 1,9032 денари/километар по возило.

Вкупното извозено растојание за кое се наплаќа патарина се пресметува со множење на надоместокот за поминат километар, со должината на делницата за која се врши наплата на патарина.

При пресметувањето на патарината извршено е заокружување на износите на 10 денари (од 1,00 до 4,99 денари на пониската вредност, од 5,00 до 9,99 денари на повисоката вредност).

**Член 5**

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:

Наплатна станица	Делница	КАТЕГОРИЈА НА ВОЗИЛА			
		I	II	III	IV
		МЕГУСЕБЕН СООДНОС - КОЕФИЦИЕНТ МЕЃУ КАТЕГОРИИТЕ НА ВОЗИЛА			
		1,00	1,50	2,70	4,0
		ПАТАРИНА ВО ДЕНАРИ			
Романовци	Куманово - Миладиновци и обратно	50	70	120	180
Петровец	Скопје - Петровец и обратно	30	40	70	110
Сопот	Петровец - Велес	60	90	160	240
Отовица	Велес - Петровец	60	90	160	240
Стоби	Велес - Градско и обратно	50	70	130	190
Миладиновци	Скопје - Миладиновци и обратно	30	40	80	110
Тетово	Тетово - Гостивар и обратно	20	30	60	80
Гостивар	Тетово - Гостивар и обратно	20	30	60	80
Глумово	Скопје - Тетово и обратно	30	50	80	120
Желино	Скопје - Тетово и обратно	30	50	80	120

#### Член 6

Наплатата на патарина се врши на наплатните станици преку "отворен систем" за наплата на патарина. Начинот на плаќањето на патарината може да биде:

- готовински и со банкарски картици (дебитни и кредитни) и
- електронски со безконтактни смарт картици (припеид и постпеид) и со уред за електронска наплата на патарина.

Електронските системи за наплата на патарина мора да овозможат наплата на патарина со употреба на микробранова (DSRC) технологија на работна фреквенција од 5,8 GHz.

#### Член 7

Правните и физичките лица патарина можат да ја плаќаат со купување на безконтактни смарт картици или уред за електронска наплата на патарина со попуст од 10% на износ од еднократно задолжување.

#### Член 8

Начинот на наплатата на патарина со банкарски картици и електронски со безконтактни смарт картици и со уред за електронска наплата на патарина ќе се имплементира во неколку фази на наплатните станици во Република Македонија.

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1.01.2010 година.

#### Член 10

Од денот на примена на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на автопат или магистрален пат, нивен дел или објект на патот (автопатска такса) („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/07) и Одлуката за изменување на Одлуката за висината и начинот на надоместокот за употреба на автопат или магистрален пат, нивен дел или објект на патот (автопатска такса) („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08).

Бр.19-3442/1  
14 јули 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 1670.

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.07.2009 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ ВО ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

#### Член 1

Со ова решение се формира Комитет за реформи во државната администрација.

#### Член 2

Во Комитетот за реформи во државната администрација се именуваат:

- а) Претседател  
- м-р Никола Груевски, претседател на Владата на Република Македонија.
- б) Потпретседатели:  
- д-р Васко Наумовски, заменик на претседателот на Владата задолжен за европски прашања,  
- Абдилаќим Адеми, заменик на претседателот на Владата задолжен за спроведување на Рамковниот договор,  
- м-р Зоран Ставрски, заменик на претседателот на Владата и министер за финансии.
- в) Членови:  
- Михајло Маневски, министер за правда,  
- генералниот секретар на Владата на Република Македонија,  
- Ванчо Каргов, директор на Царинска управа.

#### Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3647/1  
14 јули 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1671.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.07.2009 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се именува заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија д-р Васко Наумовски.

2. Со денот на влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3656/1  
16 јули 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 1672.

Врз основа на член 48 став 1 алинеја 2 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08), министерот за внатрешни работи донесе

#### ПРАВЛНИК ЗА ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ БАРАЊА НА ВОЗИЛАТА СО КОИ СЕ ПРЕВЕЗУВААТ ГРУПИ ДЕЦА

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца.

##### Член 2

Превозот на групи на деца се врши со автобус и патнички автомобил (8+1).

##### Член 3

Автобусите со кои се превезуваат групи деца треба да ги исполнуваат следните посебни технички барања:  
- предната десна и задната лева страна од автобусот треба да бидат обележани со посебен знак за превоз на деца,

- внатрешноста на автобусот треба да биде чиста и неоштетена (седишта, подови, бочни страници, светлечки тела),

- да имаат основен прибор за интервентно чистење на автобусот (метла, лопатче, кофа, сунѓер и др.),

- да имаат исправни уреди за затоплување и проверување на воздухот во автобусот,

- надворешните површини на автобусите не треба да бидат оштетени, а ако се поправани, поправката треба да биде технички правилно изведена,

- сите знаци за известување и натписите во внатрешноста на автобусот (влез, излез, помошен излез и др.) треба да бидат видливо означени,

- сите седишта да бидат тапацирани,

- сите седишта да имаат потпирач за глава,

- сигурносен појас треба да биде вграден на сите седишта,

- на сите седишта да има потпирачи за раце и

- ако во автобусот има места за стоене, истите не треба да се користат.

##### Член 4

(1) Посебниот знак за превоз на деца од член 3 алинеја 1 од овој правилник е во форма на квадрат со димензии од 400x400 мм. Основната боја на знакот е портокалова со црни рабови и вметнат симбол кој претставува фигура на две деца во соодветен размер.

(2) На предната десна страна од автобусот, знакот за превоз на деца е дополнет со натпис „Превоз на деца“ со соодветен размер.

(3) Знакот за превоз на деца е даден во Прилог кој е составен дел од овој правилник.

##### Член 5

Системот за кочење на автобусот мора да биде со вграден ABS систем.

##### Член 6

Инсталациите за снабдување на погонскиот мотор со гориво треба да бидат изведени така што ако од било кои причини дојде до протекување на гориво од инсталацијата и спојните елементи, горивото да не протекува или капки од истото да протекуваат на цевката за издувни гасови, туку во слободен пад да истекуваат на површината на коловозот.

##### Член 7

(1) Во автобусот треба да биде вграден сигурносен уред наменет за смалување на опасноста од пожар после сопирање на возилото, со следните карактеристики:

- да биде поставен на дофат на рака на возачот кога седи на возачкото седиште;

- да биде јасно означена и опремена со заштитен капак или соодветна заштита, поради заштита од ненамерно активирање. На самиот уред треба да биде јасно напишано упатството за ракување „Отстрани го заштитниот капак и повлечи ја рачката надолу“, или „Активирај само кога возилото е запрено на стојалиште“.

(2) Активирањето на уредот од ставот 1 на овој член овозможува да се извршат следните активности:

- брзо запирање на моторот,

- исклучување на барем еден пол од акумулаторот од електричното коло.

##### Член 8

(1) Во автобусот треба да биде предвиден простор за чување на еден или повеќе противпожарни апарати, од кои еден треба да биде во близина на возачкото седиште.

(2) Просторот за чување на противпожарните апарати треба да биде на видно место и соодветно означен.

(3) Во автобусот треба да биде предвиден простор за најмалку две кутии за прва помош, а просторот треба да биде видно означен.

#### Член 9

(1) Автобусите треба да имаат излез за спасување на бочната страна на возилото, освен автобусите од I класа.

(2) Автобусот предвиден за превоз до 50 лица треба да има најмалку по еден излез за спасување на бочните страни на возилото.

(3) Автобусот предвиден за превоз на над 50 лица треба да има најмалку по два излези за спасување на бочните страни на возилото.

(4) Пристапот до вратите за спасување треба да биде слободен за брзо излегување.

#### Член 10

Автобус предвиден за превоз до 50 лица треба да има најмалку еден отвор на покривот, а автобус предвиден за превоз на над 50 лица, најмалку два отвори на покривот.

#### Член 11

Автобусот треба да има вградено оптички или други направи (огледало и др.) кои му овозможуваат на возачот на автобусот од своето место да провери дали има патници во близина на вратите било да е тоа од внатрешна или надворешна страна.

#### Член 12

Во случај на опасност, сите врати за патници со серво контрола мораат да бидат конструирани така да може да се отворат од внатрешната страна на возилото кога возилото стои и кога не е заклучено од надворешна страна на возилото со помош на контрола која делува независно дали напојувањето со енергија е активно и која:

- во случај на контрола од надворешна страна, контролата треба да биде на висина до 180см, кога возилото стои празно на водорамна површина;

- во случај на контрола од внатрешната страна, контролата треба да биде поставена на вратата или на растојание од истата до 300мм, на висина која не може да биде помала од 1600мм над првата скала на влезот;

- треба да биде лесно воочлива и препознатлива кога патникот ќе се приближи пред вратата или кога стои пред неа и

- овозможува отворање на вратата или овозможува лесно рачно отворање на вратата.

#### Член 13

(1) Сите врати за патници со серво контрола треба да имаат вклучено показно светло кое треба да биде целосно видно за возачот и кога седи во положба за возење, во сите услови на околно осветлување, поради сигнализација доколку некоја врата не е целосно затворена.

(2) Показното светло треба да се запали секогаш кога цврстиот дел од вратата ќе се најде помеѓу потполно отворена положба и 30мм до потполно затворена положба. Истото показно светло може да се користи за една или повеќе врати.

#### Член 14

Кога е предвидено возачот на автобусот да управува со отворањето и затворањето на вратите за патниците, со серво контрола, вратите треба да бидат такви, да возачот во секој момент може да го смени правецот на движење на вратата, независно дали се во фаза на отворање или затворање.

#### Член 15

Во автобусот, во случај кога вратите за патниците со серво контрола при затворањето најдат на препрека треба да дојде до нивно повторно отворање и тоа до крајно отворена положба.

#### Член 16

(1) Сите излези во случај на опасност (страничните прозори, прозорот позади, покривните отвори и доколку постои врата за излез во случај на опасност) треба да бидат означени со натпис „Излез во случај на опасност“ или сличен на него, на внатрешната и надворешната страна на автобусот.

(2) Начинот на отворање на вратата која се користи во случај на опасност како и сите излези во случај на опасност треба да биде означена на внатрешната и надворешната страна на автобусот.

(3) На излезот во случај на опасност или во негова близина треба да бидат поставени јасни упатства кои се однесуваат на начинот на користење.

#### Член 17

(1) Ходникот и скалите на автобусот треба да бидат покриени со материјал кој не е подложен на лизгање.

(2) Рабовите на скалите треба да бидат така изработени, да опасноста од препнување биде сведена на минимум и истите да бидат обоени во светли контрастни бои.

#### Член 18

Најмалку две седишта во автобусот треба да бидат наменети за лицата со инвалидитет и да бидат означени како такви, а истите да бидат сместени во дел од возилото каде е најпристапно за влегување и тоа поблиску до возачот.

#### Член 19

Внатрешните електрични светилки треба да бидат планирани за осветлување на:

- целиот простор за патници, како и зглобната површина кај зглобните автобуси,
- сите скали,
- приодот кон сите излези и
- сите места каде има било каква препрека.

#### Член 20

(1) Пречките и држачите за раце треба да бидат поставени на начин како би го олеснувале излегувањето и влегувањето во автобусот.

(2) Пречките и држачите треба да бидат цврсти и да одговараат според димензиите и положбата, а истите треба да бидат контрастно обоени, со површина која не е лизгава.

#### Член 21

Во автобусот на местата каде постои опасност патникот кој седи да биде турнат напред во отворот за скали, како последица на нагло закочување, треба да биде вградена заштитна ограда околу отворот за скали.

## Член 22

Техничките барања утврдени во член 3 алинеја од 1 до 10 од овој правилник се применуваат и на патнички возила (8+1).

Одредбите од членовите 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 и 21 од овој правилник се применуваат и на патничките возила (8+1).

## Член 23


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14.1-46376/1  
13 јули 2009 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Гордана Јанкуловска**, с.р.



Знак за предна страна од автобусот



Знак за задната страна од автобусот

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 1673.

Врз основа на член 421 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08 и 64/09), министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за внатрешни работи донесе

## П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ, ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА

## Член 1

Во Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/08), по член 32 се додаваат 27 нови членови 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32ѓ, 32е, 32ж, 32з, 32с, 32и, 32ј, 32к, 32л, 32љ, 32м, 32н, 32њ, 32о, 32п, 32р, 32с, 32т, 32ќ, 32у, 32ф и 32х.

## „Член 32-а

Туристичките знаци и останатата сигнализација се наменети за известување на учесниците во сообраќајот за културните, историските, природните и туристичките знаменитости и останатите објекти и содржини во населените места.

## Член 32-б

Туристички знаци на патиштата се:

1. знаци за известување за културните, историските, природните и туристичките знаменитости;
2. знаци за насочување кон културните, историските, природните и туристичките знаменитости;
3. знаци за давање на туристички и други информации;

Останатата сигнализација на патиштата ја сочинуваат:

1. знаци за изразување на добредојде;
2. знаци за известување за насочување кон деловно - трговските објекти и центри, важни објекти и содржини во населбите и останатите јавни простори (изложби, саеми), коишто поради својата намена привлекуваат поголем број посетители.

## Член 32-в

На туристичките знаци можат да се наоѓаат имиња на туристички одредишта и симболи на поедини туристички објекти, односно имиња и симболи заедно.

На знаците на останатата сигнализација можат да се наоѓаат имиња и симболи на одредишта на кои упатуваат знаците.

## Член 32-г

Натписите на туристичките знаци и останатата сигнализација предвидени со овој правилник се испишуваат согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.

## Член 32-д

Туристичките знаци и останатата сигнализација кога се поставуваат на ист носач со сообраќајни знаци треба да бидат со истите ретрорефлектирачки својства.

## Член 32-ѓ

(1) Туристичките знаци и останатата сигнализација се поставува во согласност со одредбите од член 79, 82 и 83 од овој правилник. Туристичките знаци и останатата сигнализација се поставува од десната страна покрај коловоз, во насока на движење на возилата.

(2) Туристичките знаци и останатата сигнализација не смеат да се поставуваат помеѓу сообраќајни знаци пропишани со овој правилник, и со нив да се комбинираат или поставуваат на исто место.

## Член 32-е

По исклучок од одредбите на член 32-ѓ став (2), туристичките знаци кои се однесуваат на содржината од член 32-е на овој правилник, можат доколку дозволуваат условите за поставување на сообраќајна сигнализација, да се постават заедно со сообраќајни знаци за известување и тоа на следниов начин:

- како вметнато кафеаво поле, или
- како посебен знак, на ист столб со сообраќајниот знак “патоказ”.

## Член 32-ж

Туристичките знаци и останатата сигнализација на државните и општинските патишта се поставуваат согласно одредбите од Законот за јавни патишта, со кој се пропишува поставувањето на сообраќајните знаци и сообраќајна сигнализација и опрема на јавните патишта.

Графичкиот приказ на туристичките знаци и останата сигнализација дадена во овој правилник се приближни и се со известувачки карактер.

## Член 32-з

Туристички знаци за известување за културните, историските, природните и туристичките знаменитости се:

1. знак “табла за известување за културна знаменитост или објект” (510), со натпис, симбол или ликовен приказ ја означува насоката и оддалеченоста до културната знаменитост или објект.



510

2. знак “табла за известување за историска знаменитост или објект” (511), со натпис, симбол или ликовен приказ ја означува насоката оддалеченоста до историската знаменитост или објект.



511

3. знак “табла за известување за подрачје со природна знаменитост” (512), со натпис, симбол или ликовен приказ го означува името, видот и насоката на свртување и оддалеченост до местото на кое се одвојува патот кој оди до знаменитоста на која се однесува знакот.



512

4. знак “табла за известување за туристичка знаменитост или објект” (513), со натпис, симбол или ликовен приказ го означува името, видот и насоката и оддалеченост до туристичката знаменитост или објект.



513

## Член 32-с

(1) Туристичките знаци за известување имаат облик на правоаголник или квадрат. Туристичките знаци за известување содржат име, симбол или ликовен приказ на туристичкото одредиште и оддалеченост во километри до одредена знаменитост, објект или место од кое тргнува кон таа знаменитост. Покрај горенаведеното на знакот може да се прикажат и детални објаснувања поврзани за туристичкото одредиште.

(2) Основна боја на туристичките знаци е кафеава, а рабовите се со бела боја. Вметнатите слики и натписи на туристичките знаци за известување се со бела боја, а симболите се, по правило со црна боја.

(3) Големината на туристичките знаци е:

1. на автопатишта и експресни патишта до 10 м<sup>2</sup>;
2. на магистрални и регионални патишта до 6 м<sup>2</sup> и
3. на општински патишта до 4 м<sup>2</sup>.

(4) Големината на симболите и графичкиот приказ на туристичките знаци за известување треба да биде препознатлива и во соодветен размер на големината на туристичкиот знак.

## Член 32-и

Туристичките патоказни знаци се знаци кои што ја означуваат насоката кон културните, историските, природните и туристичките знаменитости и објекти.

Туристички патоказни знаци се:

1. знак “патоказна табла за насочување кон културните знаменитости или објекти“ (520), означува насока на движење до назначената знаменитост или објект;



520

2. знак “патоказна табла за насочување кон историска знаменитост или објект“ (521), означува насока на движење до назначената знаменитост или објект;



521

3. знак “патоказна табла за насочување кон природна знаменитост или објект“ (522), означува насока на движење до назначената знаменитост или објект;



522

4. знак “патоказна табла за насочување кон туристички објект во населено место“ (523), означува насока на движење до назначениот објект;



523

5. знак “патоказна табла за насочување кон јавен објект или простор кон кој се приоѓа од туристички пат“ (524).



524

6. знак “патоказна табла за насочување кон авто камп“ (525).



525

Член 32-ј

(1) Туристичкиот патоказен знак има облик на правоаголник на кој што има стрелка, едно поле со симбол и еден или два натписи, или натпис и оддалеченост. Положбата на стрелката и симболот на патоказниот знак се:

- од лева страна на на знакот кога се однесува на насока “право“ и “лево“;

- од десна страна кога, се однесува на насока “десно“.

(2) Туристичкиот патоказен знак има подлога со кафева боја. Вметнатите полиња, натписите и стрелките се со бела боја, а симболите се, по правило, со црна боја.

(3) Големината на страните на туристичките патоказни знаци, по правило е: 30x100 cm и 30x160 cm. Должината на туристичкиот патоказен знак се одредува според должината на натписот на знакот. Исклучително, ако се поставува на ист столб со сообраќаен знак, “патоказ“ (350), ја има должината на патоказот. Висината на буквите, по правило е 14 cm. Белото поле на симболот е квадратно, со големина 20x20 cm.

Член 32-к

(1) Туристичките патоказни табли и патоказните паноа за сместувачки објекти ги означуваат природите кон поединечните хотели, мотели и пансиони, во урбани зони и туристички населби.

(2) Туристичките патоказни табли и патоказните паноа за сместувачки објекти се следниве знаци:

1. знак “патоказна табла за сместувачки објекти“ (540), означува поединечен хотел, мотел и пансион до кој оди патот на којшто патоказната табла упатува;



540

1. знак “патоказно пано за сместувачки објекти“ (541), означува насоки на коишто се наоѓаат хотели, мотели и пансиони коишто се назначени на паното;



541



## Член 32-л

(1) Туристичката патоказна табла за сместувачки објекти и пансиони има облик на правоаголник. Висината на буквите, по правило е 14 cm. Големината на страните на патоказната табла (540), по правило е 30x100 cm. Кај туристичките патоказни табли со повеќе патокази, должината се одредува по најдолгиот натпис, т.е. име на хотел.

(2) Знакот “патоказно пано за сместувачки објекти“ (541) е со квадратен или правоаголен облик со максимална големина од 8 m<sup>2</sup>. Основната боја на патоказните табли и паноа е бела, натписите и стрелките се со црна боја, а рабовите и останатите линии се кафеава.

(3) На горниот дел на туристичката патоказна табла со поединечни патокази со големи букви се пишува видот на сместувачкиот објект. Под овој натпис се испишуваат имињата со симбол за категорија на хотелот, апартохотелот или пансионот, групирани по насоки, прво лево, а потоа десно. Полето на кое стои натписот е за половина поголемо од полето за патокази кои се наоѓаат под него. Положбата на стрелките кои ја означуваат насоката на движење на патоказот и патоказните табли мора да одговара на положбата на сообраќајницата на теренот.

## Член 32-љ

Со Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патиштата се утврдуваат следните сообраќајни знаци за давање туристички информации:

- знак “информација“ (367),
- знак “хотел или мотел“ (375),
- знак “марина“ (369),
- знак “ресторан“ (376),
- знак “уреден терен за излетници“ (370),
- знак “терен за кампување со шатори“ (371-10),
- знак “терен за кампување со приколки“ (371-20),
- знак “терен за кампување со возила“ (371-30),
- знак “планинарски дом“ (372).

## Член 32-м

Знаци за давање на туристички информации се следниве:

1. знак “туристичка информација за одредена понуда“ (550), упатува на места на кои можат да се добијат одредени туристички понуди;



550

2. знак “туристичко-информативна табла“ (551), се поставува на одморалишта и други простори покрај патот кои се наменети за одмарање, а на учесниците во сообраќајот им се дава детална информација во врска со туризмот во населеното место, подрачјето или општината во која се наоѓа.



551

## Член 32-н

(1) Знакот “туристичка информација за одредена понуда“ (550) е со правоаголен или квадратен облик со големина од 6 m<sup>2</sup>. Основата на знакот е со кафеава боја, а на вметнатите бели полиња се симболите и буквите со црна боја. Дополнителната табла е бела со црни букви.

(2) Знакот “туристичко-информативна табла“ (551) е со правоаголен облик, со големина до 10 m<sup>2</sup>. Со овој знак, по правило се поставува и знакот “туристичка информација“ (367). Туристичката информативна табла има основна подлога со кафеава боја.

## Член 32-њ

Туристичките знаци за изразување добредојде на влез во државата, општината, туристичкото крајбрежје или град, се:

1. знак “добредојдовте во Република Македонија“ (560), на учесниците во патниот сообраќај се изразува добредојде непосредно по влезот на територија на Република Македонија;



560

2. знак “довидување“ (561), на учесниците во патниот сообраќај непосредно пред излезот од територијата на Република Македонија, се изразува поздрав со зборот “довидување“;



561

3. знак “добредојдовте на туристичката ривиера“ (562), на учесниците во патниот сообраќај се изразува добредојде на влезот на подрачјето на ривиерата на езерските брегови;



562

4. знак “добредојдовте во град“ (563), на учесници-те во патниот сообраќај се изразува добредојде на подрачје на Градот;



563

5. знак “добредојдовте во општината“ (564), на учесниците во патниот сообраќај се изразува добредојде на подрачје на општината;



564

## Член 32-о

(1) Знаците за изразување на добредојде се со правоаголен или квадратен облик. Најголеми дозволени димензии на знаците за добредојде се:

1. знакот “добредојдовте во Република Македонија“ (560), и знакот “довидување“ (561), на автопатиштата е до 12 m<sup>2</sup>, а на останатите патишта 6 m<sup>2</sup>,

2. знакот “добредојдовте на туристичката ривиера“ (563) до 6 m<sup>2</sup>,

3. знакот “добредојдовте во град“ (564) до 4 m<sup>2</sup>,

4. знакот “добредојдовте во општината“ (565), до 2 m<sup>2</sup>.

(2) Знаците за изразување на добредојде имаат основа со бела боја со кафеав раб, а натписите, симболите и сликовитите прикази во повеќе бои.

## Член 32-п

Патоказите за известување и таблите за известување се знаци кои упатуваат кон деловно-трговските центри и зони, поважни објекти и содржини во населените места (музеи, театри, железнички станици, гаражи, болници, брза помош, амбуланта и др.) и известуваат за одржување на изложби, саеми и друго.

Патоказите за известување и таблите за известување се:

1. знакот “патоказ за известување“ (570), упатува на деловно-трговски центар или објект во населено место;



570

2. знакот “табла за известување“ (571), известува на деловно-трговските центри и содржини во населено место или за одржување на изложби или саеми.



571

## Член 32-р

Патоказите за известување се со правоаголен облик со димензии 30x100 cm и 30x160 cm.

Таблите за известување се со правоаголен облик со големина до 6 m<sup>2</sup>. Основата е со црна боја со жолт натпис и раб.

Во знакот за известување освен називот (името) може да стои и симболот на објектот или содржината која се означува.

Таблата за известување содржи назив (име), симбол и сликовит приказ (план на објектот).

## Член 32-с

(1) Туристичките знаци и останатата сигнализација за известување можат да се поставуваат на места и положба да не:

1. ги попречуваат поставените сообраќајни знаци;
2. го одвлекуваат вниманието на возачите од постоечките сообраќајни знаци и
3. го загрозуваат движењето на пешаците.

(2) Туристичките знаци се поставуваат во близина на туристичка знаменитост на која се однесуваат, на последната крстосница на јавниот пат со пристапниот пат кој оди до назначеното одредиште. За културните, природните, историските и туристичките знаменитости од посебен интерес, знаците можат да се постават со почеток од најблиската поважна крстосница на државен или општински пат.

## Член 32-т

Пред крстосницата од која се одвојува патот кој оди кон туристичката знаменитост се поставува само една туристичка табла за известување.

Туристичката табла за известување се поставува:

1. на автопатиштата и експресните патишта од 500 m до 1500 m пред првиот најавен знак кој се однесува на крстосувањето;
2. на магистралните и регионалните патишта вон населено место, по правило, на оддалеченост најмалку 250 метри од првиот сообраќаен знак со кој се врши известување за насоката на возење во крстосницата и
3. на општинските патишта вон населено место, по правило, на оддалеченост најмалку 150 метри пред првиот сообраќаен знак, кој известува за насоката на возење во крстосницата, а на патиштата во населено место по правило на оддалеченост најмалку 100 метри пред крстосувањето.

Под туристичката табла за известување може да се постави дополнителна табла со испишување на името на излезот и оддалеченоста во km.

Туристичката знаменитост на која се однесува таблата за известување, по правило, е оддалечена до 30 km од местото на одвојување на патот кој оди до неа.

Ако за истото крстосување се просторно поврзани повеќе знаменитости од исти ранг, на Туристичката табла за известување може да бидат назначени повеќе знаменитости.

## Член 32-ќ

(1) Туристичките патоказни знаци (520), (521), (522) и (523), по правило, се поставуваат на патот каде предупредуваат на важна туристичка знаменитост кога е сообраќајот кон одредиштето значителен или е патната врска која оди од главниот пат до одредиштето тешко воочлива.

(2) Туристичките знаци за насочување кон културните (520), историските (521), природните (520) и туристичките (523) знаменитости и други јавни објекти во подрачјето на знаменитоста во населено место смеат да се поставуваат во подрачјето односно населеното место, по правило на оддалеченост најмалку 30 метри пред првиот сообраќаен знак за известување којшто известува за насоката на возење во крстосницата.

(3) На стопански објекти и установи (забавен парк, излетнички ресторан, подрачје на уметничка дејност и др.) може да се предупреди со патоказен знак (524) само кога содржината има и културно значење и е прилагодена на туризам и привлекува одреден туристички промет.

## Член 32-у

(1) Патокази за хотели, мотели и пансиони (540) се поставуваат на места каде што постои потешкотија во избор на насока на движење кон нив.

(2) Ако во населеното место постојат повеќе хотели и мотели, означувањето се изведува така да на таблата (541) и (542) можат да се испишуваат повеќето од хотелите. Поголем број на различни хотели се означува со низ од поединечни патокази за хотелите. Поединечните патокази за хотелите меѓусебно се раздвојуваат со помош на линии или со помош на слободен меѓупростор.

(3) Туристичките знаци за давање на туристички и други (останати) информации (550) и (551) се поставуваат на површини кои не се наменети за сообраќај, и при тоа не се попречува движењето на пешаците.

(4) Патоказите за известување и таблите за известување (570) и (571) можат да се поставуваат на патиштата во населените места, по правило, на оддалеченост најмалку 100 m пред крстосницата.

## Член 32-ф

На автопатиштата можат да се поставуваат само туристички знаци за известување (510), (511), (512) и (513) и знаците за изразување добредојде во државата (560) и (561).

## Член 32-х

(1) На автопатиштата можат да се постават само туристички знаци за известување кои се однесуваат на:

- градовите и објектите од пописот на светски културни и историски богатства,
- издвоени објекти на културно и историско богатство од најголем меѓународен и национален ранг,
- национални паркови,
- геотермални извори (бањи),
- спортски центри.

(2) Содржината на туристичките знаци за известување кога се поставуваат на автопатиштата се однесува на знаменитости и објекти од став (1) на овој член, кога се видливи од автопат, во која што близина на автопат поминува или до кои оди пат кој што се одвојува од автопатот.

(3) Туристичките знаци за известување на автопат не смеат да се поставуваат блиску помеѓу себе. Меѓусебната оддалеченост на два туристички знаци за известување изнесува најмалку 500 m. Кога се излегува кон повеќе туристички содржини на иста крстосница од автопат сите содржини можат да се испишат на еден знак.“

## Член 2

По член 107 од Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/08) се додава нов член 107-а кој гласи:

## „Член 107-а

Туристичките знаци и останатата сигнализација на патиштата поставени пред влегување во сила на овој правилник ќе се заменат или отстранат со туристичките знаци и останатата сигнализација утврдена со овој правилник најдоцна до 31 декември 2009 година.“

## Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14.1-46707/1  
14 јули 2009 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Бр. 01-7892/1  
14 јули 2009 година  
Скопје

Министер,  
**Миле Јанакиески**, с.р.

## УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1674.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 8 јули 2009 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за определување на надоместок на членовите на работните тела на општина Кисела Вода број 07-9452/8 од 27 декември 2007 година и Одлуката за компензација на надомест, број 07-1919/1 од 27 февруари 2009 година, и двете донесени од Советот на општина Кисела Вода.

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршување на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Џорџе Арсов од Скопје, со Решение У.бр.75/2009 од 3 јуни 2009 година, поведе постапка за оценување на законитоста на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука и го запре извршувањето на поединечните акти и дејствија донесени, односно преземени врз основа на наведените одлуки.

5. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Кисела Вода на осумдесет и осмата седница одржана на 27 февруари 2009 година ја донел оспорената Одлука за компензација на надомест.

Со оваа одлука се врши финансиска компензација меѓу членовите на Советот и општина Кисела Вода (член 1); членовите на Советот се откажуваат од износот на надоместокот што им припаѓал за месеците јануари, февруари и март 2009 година, врз основа на членот 1 од Одлуката број 07-9452/8 од 27 декември 2007 година („Службен гласник на општина Кисела Вода“ бр.3/2008) и за сметка на тој износ општината на членовите на Советот им преотстапува средства - пренослив компјутер тип е - machines Е 510 во нивна трајна сопственост (членови 2 и 3); а според членот 4, оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Кисела Вода“.

Градоначалникот на општината Кисела Вода донел Решение за запирање на објавувањето на наведената Одлука за компензација на надомест и ова решение го објавил во („Службен гласник на општина Кисела Во-

да“ бр.1/2009), а воедно поднел иницијатива до Уставниот суд за поведување постапка за оценување на законитоста на Одлуката за компензација на надомест.

Советот на општината Кисела Вода со Заклучок бр.07-2791/1 од 17 март 2009 година ја потврдил Одлуката за компензација на надомест бр.07-1919/1 од 27 февруари 2009 година чие објавување било запрено од градоначалникот Џорџе Арсов, и за која е поднесена иницијативата до Судот.

Во 2007 година, Советот на општината Кисела Вода имал донесено Одлука за определување на надоместок на членовите на посебните тела на општина Кисела Вода, број 07-9452/8 од 27 декември 2007 година („Службен гласник на општина Кисела Вода“ бр.3/2008).

Со оваа одлука се определил месечен надоместок за работата на членовите на посебните тела на општината Кисела Вода во износ од 80% од утврдениот надоместок на членовите на Советот за присуство на седници на Советот (член 1); надоместокот се однесувал за работата во сите посебни тела во кои членувале и учествувале членовите на Советот (член 2); оваа одлука влегла во сила со денот на донесувањето, и се објавила во „Службен гласник на општината Кисела Вода“ (член 3).

Судот утврди дека посебните тела на општината со друга одлука од 2007 година биле формирани како: - координативно тело за следење на системот на функционирање на локалната самоуправа, децентрализацијата и прашања сврзани за остварување на надлежностите на општината во рамките на градот Скопје; - тело (комисија) за обезбедување слободен пристап до информации од јавен карактер, постојан надзор над работата на јавните установи, финансирањето и начинот на вршење на дејностите од јавен интерес; - тело за следење на економски, урбани, културнообразовни (спортски) социјални и други прашања за развој на општината; - тело за поттикнување на мерките за превенција и борба против болестите на зависност (алкохол, тутун, дрога).

За членови на посебните тела било определено дека се именуваат членовите на Советот на општината и други стручни компетентни лица, а општинската администрација ја спроведувала организацијата. Имено, со оваа одлука од 2007 година месечниот надомест на членовите на телата се предвидувал како посебен и тоа во износ на процент од утврдениот надомест на членовите на Советот за присуство на седници на Советот. Покрај надоместот за седниците на Советот, членовите добивале и 80% од тој надомест заради учество во телата на општината и тоа за прашања кои се од надлежност на локалната самоуправа.

6. Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република Македонија, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Согласно член 31 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002), органи на општината се советот и градоначалникот.

Согласно член 45 од истиот закон, членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.

Со Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Република Македонија“ бр.121/2007), кој е влезен во сила на 13 октомври 2007 година, е додаден дел V-а со пет нови членови 29-а до 29-д.

Во делот V-а „Надоместоци на членовите на советите на општините и членовите на Советот на град Скопје“, со членот 29-а од Законот, е предвидено дека на членовите на советите на општините и на членовите на Советот на градот Скопје им припаѓа надоместок за присуство на седниците на советот и надоместок на патни и дневни трошоци, кои се обезбедуваат и исплаќаат од буџетот на општината и Буџетот на градот Скопје.

Според членот 29-б од Законот, месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се утврдува во процентуален износ од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година, но не повеќе од 70% (а со измените на Законот во 2008 година, процентот е 84%). Висината на месечниот надоместок за присуство на седниците се утврдува со одлуката за извршување на буџетот на општината и Буџетот на градот Скопје.

Според членот 29-в од Законот, на претседателите на советите за раководењето и организирањето на работата, надоместокот од членот 29-б се зголемува за 30%.

Од одредбата на членот 29-г од Законот, произлегува дека надоместокот се исплатува за присуство на седниците, а се намалува за 30% за секое отсуство од седница и не се исплатува за неприсуство на ниту една седница на советот.

Според членот 29-д од Законот, на членовите на советите на општините и на градот Скопје им се исплатуваат надоместоци за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите кои се однесуваат на државните службеници вработени во општинската администрација и во администрацијата на градот Скопје.

Со членот 2 од Законот за дополнување на овој закон, е уредено дека постојните одлуки на општините и на градот Скопје со кои се определени надоместоците на членовите на советите на општините и на градот Скопје ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По влегувањето во сила на наведениот закон во октомври 2007 година, Советот на општината Кисела Вода донел Одлука за определување на надоместок на членовите на посебните тела на општина Кисела Вода, број 07-9452/8 од 27 декември 2007 година, со која се определува месечен надоместок на членовите на Советот на општината Кисела Вода, кои учествувале како членови на работни тела формирани во општината и овој надоместок изнесувал 80% од надоместот за присуство на седниците на Советот.

Судот утврди дека ниту со одредбите од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, ниту со Законот за локалната самоуправа не е уредено право на членовите на советот на општината на посебен надоместок за работа на седници на работните тела. Прашањето за надоместок со закон е утврдено како право на членовите на советот на единствен и лимитиран надоместок за присуство на седниците на Советот. Со оглед на тоа, поради непостоење на законски основ за уредување на правото на посебниот надоместок со Одлуката број 07-9452/8 од 27 декември 2007 година, произлегува дека и оспорената одлука за компензација на надоместок број 07-1919/1 од 27 февруари 2009 година, нема законски основ за утврдување на право на членовите на Советот на општината Кисела Вода, за добивање на движни ствари како компензација на надоместокот заснован на наведената Одлука од 2007 година. Имено, со двете одлуки се дава право на надоместок за седници на работни тела во општината, а со тоа се располага со парични и други средства на општината без правен основ за тоа, меѓутоа законодавецот не го дозволил тоа право.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.75/2009  
8 јули 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1675.

Судскиот совет на Република Македонија, врз основа на член 73 точка 1, алинеја 1 и точките 2 и 3 и член 47 став 4 од Законот за судовите и член 47 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на ден 14.07.2009 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на функцијата претседател на Основниот суд Радовиш, на Ангел Диманов, претседател на Основниот суд Радовиш, по сопствено барање.

Со денот на престанокот на функцијата претседател на Основниот суд Радовиш, на претседателот му престанува правото на плата како претседател.

Решението влегува во сила со денот на донесување-то, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 07-2350/1  
15 јули 2009 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија,  
Претседател,  
**Васил Грчев**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1676.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Чучер Сандево - Општина Чучер Сандево.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Чучер Сандево, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-11787/2  
16 јули 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**1677.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Чучер Сандево - Општина Чучер Сандево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Чучер Сандево, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-12005/1  
16 јули 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**1678.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Припечани - Општина Карбинци.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Припечани, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-12006/1  
16 јули 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

**1679.**

Врз основа на член 41-а и член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и точка 12 од Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар („Службен весник на РМ“ бр. 108/2008), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

**УПАТСТВО  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО  
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ  
НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР**

I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2008), се вршат следниве измени и дополнувања:

1. Во глава I точка 2 се додава нов став 2, којшто гласи:

„Позициите во Кредитниот регистар се пополнуваат согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик и Упатството за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.“

3. Прилогот бр. 1 се заменува со нов прилог бр. 1, којшто е составен дел на ова упатство.

II. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У.бр. 15  
16 јули 2009 година  
Скопје

Гувернер,  
**м-р Петар Гошев, с.р.**

**Прилог бр. 1**

Листа на влезните податоци

Р. бр.	Назив на полето (tag)	Опис на полето	Задолжително внесување
1	2	3	
1	Тип	<p><b>Код на типот „клиент“:</b></p> <p>01-правно лице. Се внесува секое поединечно правно лице.</p> <p>02-физичко лице*. Се внесува секое поединечно физичко лице.</p> <p>03-население**. Се внесува збирниот износ на сите кредитни партии на физичките лица под лимитот пропишан со Одлуката, поделен според категоријата на ризик, валутата, намената и видот на исправка на вредноста/посебна резерва.</p> <p>04-правни лица**. Се внесува збирниот износ на сите кредитни партии на правните лица и на другите клиенти (08), под лимитот пропишан со Одлуката, поделен според категоријата на ризик, валутата, претежната дејност и видот на исправка на вредноста/посебна резерва.</p> <p>05-трговци на мало**. Се внесува збирниот износ на сите кредитни партии на трговците на мало, под лимитот пропишан со Одлуката, поделен според категоријата на ризик, валутата, намената и видот на исправка на вредноста/посебна резерва.</p> <p>06-банки. Се внесува секоја поединечна банка.</p> <p>07- небанкарски финансиски институции. Се внесува секоја поединечна небанкарска финансиска институција.</p> <p>08- други клиенти (упатна литература: Водич за класификација според институционалните сектори: централна влада, локална самоуправа, фондови за социјално осигурување, непрофитни</p>	Да

		<p>институции коишто им служат на домаќинствата).</p> <p>09-трговци на мало. Се внесува секое поединечно лице*</p> <p>* Едно и исто лице може да биде пријавено и како физичко лице и како трговец на мало, во зависност од тоа дали кредитот го користи како физичко лице или за деловна активност.</p> <p>**Забелешка: Вкупниот износ за типовите 03 - население, 04 - правни лица и 05 -трговци на мало не треба да надмине 5% од вкупната изложеност на кредитен ризик.</p>	
2	Рез	<b>Код за резидент (Р)/нерезидент (Н)</b>	Да
3	Код	<p><b>Код за уникатна идентификација во РМ:</b></p> <p>Матичен број: за правно лице - резидент и за трговец на мало</p> <p>ЕМБГ: за физичко лице - резидент</p> <p>‘0000000000001’ за збиен износ „население“</p> <p>‘0000000xxxxx2’ за збиен износ „правни лица“ (xxxxx е претежна дејност на групата; пример, за „пдејност“ = 02 се внесува ‘0000000020002’)</p> <p>‘0000000000003’- за збиен износ „трговци на мало“</p> <p>Код за правно лице - нерезидент. Постапка за внесување на кодот: код на држава (2 знака) + единствен матичен број (ИД) во матичната држава (без специјални знаци); пример: ИТ4064488</p> <p>Код за физичко лице - нерезидент. Постапка за внесување на кодот: код на држава (2 знака) + број на пасош (без специјални знаци); пример: ИТ235617Г8</p> <p>Код за странски банки. Постапка за внесување на кодот: код на држава (2 знака) + код СВИФТ на странската банка.</p>	Да
4	Данбр	<b>Даночен број</b> за правни лица - резиденти	Само за типовите=01, 06, 07, 08 и 09
5	Назив	<b>Назив</b> на правното лице	Да, освен за типот=02. За типот= 09 ова поле се пополнува само за трговци-поединци со регистрирана дејност.



			За типовите= 03, 04 и 05 се внесува опис на основата (население, правни лица, трговци на мало).
6	Име	<b>Име</b> на физичко лице	Само за типовите=02 и 09
7	Презиме	<b>Презиме</b> на физичко лице	Само за типовите=02 и 09
8	Град	<b>Населено место</b> (општина), согласно со прилогот бр. 5	Само за резиденти. За типовите= 03, 04 и 05 ова поле не се пополнува
9	Држава	<b>Држава</b>	Да
10	дејност	<b>Претежна дејност</b> кај правни лица (согласно со Одлуката за донесување на национална класификација на дејности - НКД Рев.1 и Одлуката за донесување на националната класификација на дејностите - НКД Рев.2). Почнувајќи од 31.01.2010 година, ќе се применува само НКД Рев.2	Само за типовите= 01, 04, 06, 07 и 08.
11	брКП	<b>Број на кредитна партија</b> , секоја банка го прикажува по сопствен формат. Доколку во рамките на иста кредитна партија постојат побарувања изразени во различна валута, тогаш се пријавува истиот број на кредитна партија со додавање на ознаката „/х“. Пример, за главница во денари со девизна клаузула ќе се пријави „број на кредитната партија/1“, за провизијата во денари ќе се пријави „број на кредитната партија/2“ итн.	Да
12	типКР	А - ануитетски; Е - еднократен (се вклучуваат и изложеностите кои произлегуваат од една основа - пример: провизија); К - кредитни картички и тековни сметки.	Да, освен за типовите=03, 04 и 05
13	дат1Одобр	<b>Датум на првиот излез на пари.</b> Доколку станува збор за изложеност кај која нема излез на пари (гаранција, акредитив, кредитна картичка, тековна сметка), се става датумот на склучување на договорот. Во случај кога нема датум на склучување на договорот (пр. изложеност само врз основа на провизија), ова поле не се пополнува (празно). Ова поле не се пополнува и доколку изложеноста се состои само од камата.	Да, освен за типовите=03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3
14	одобрКР	<b>Одобрен износ на изложеност</b> (кредит, гаранција, акредитив, рамковен кредит, кредитна картичка и слично) при првото одобрување. За вонбилансната	Да, освен за типовите=03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во

		<p>изложеност се внесува договорниот износ. Ова поле не се пополнува доколку изложеноста се состои само од други побарувања и/или камата.</p> <p>Ова поле не е задолжително доколку изложеноста се состои само од побарувања врз основа на тековни сметки кај странски банки и депозити по видување и преку ноќ кај странски банки.</p>	колоната 3
15	датДостГл ав	<p><b>Краен датум на достасување на изложеноста.</b> Се внесува крајниот датум на достасување на кредитната партија, согласно со договорот.</p> <p>За изложеноста врз основа на гаранции, акредитиви, кредитни картички, тековна сметки и слични производи, во оваа позиција се внесува рокот на важноста. При ануитетска отплата, се внесува датумот на достасување на последниот ануитет.</p> <p>Во случај кога нема датум на достасување (пр. изложеност само врз основа на провизија) и/или доколку изложеноста се состои само од камата, ова поле не се пополнува (празно).</p> <p>Ова поле не е задолжително, доколку изложеноста се состои само од побарувања врз основа на тековни сметки кај странски банки и депозити по видување и преку ноќ кај странски банки, како и за побарувања врз основа на тековни сметки во странска валута во овластени домашни банки.</p>	Да, освен за типовите=03, 04, 05, и за исклучоците предвидени во колоната 3
16	редГлав (1)	<p><b>Редовна главница - недостасана</b> (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на недостасаната главница на крајот на периодот за кој се известува.</p> <p>Се внесува бруто-износот, не земајќи го предвид износот на исправката на вредноста и на акумулираната амортизација.</p>	Да
17	изДостГла в (2)	<p><b>Редовна главница - достасана</b> (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на достасаната главница, на крајот на периодот за кој се известува, вклучувајќи го и износот на недозволено пречекорување врз основа на тековни сметки.</p> <p>Се внесува бруто-износот, не земајќи го предвид износот на исправката на вредноста и на акумулираната амортизација.</p>	Да
18	редКам (3)	<p><b>Редовна камата</b> (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се</p>	Да

		внесува износот на каматата (редовна достасана и недостасана) на крајот на периодот за кој се известува.	
19	нефГлав (4)	<b>Нефункционална главница</b> (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на нефункционалната главница на крајот на периодот за кој се известува. Се внесува бруто-износот, не земајќи го предвид износот на исправката на вредноста и на акумулираната амортизација.	Да
20	нефКам (5)	<b>Нефункционална камата</b> (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на нефункционалната камата на крајот на периодот за кој се известува.	Да
21	дрПобар (6)	<b>Други побарувања</b> (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на крајот на периодот за кој се известува.	Да
22	вонСтав (7)	<b>Вонбилансни ставки</b> (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на крајот на периодот за кој се известува.	Да
23	вкИзлож	<b>Вкупна изложеност:</b> Збир од износите во полињата 16, 17, 18, 19, 21 и 22.	Да
24	макДД	<b>Максимален број денови на доцнење</b> (на најголемото доцнење).	Да, освен за типовите=03, 04 и 05
24-а	износДД	Се внесува износот на кој се однесува максималниот број денови на доцнење.	Да, освен за типовите=03, 04, 05
25	КС	<b>Каматна стапка</b> , односно процентот на номиналната каматна стапка (на годишно ниво), важечка на датумот на доставување на податоците, претставен со една децимала. Ова поле не се пополнува за вонбилансните ставки и за другите побарувања (0.0).	Да, освен за типовите= 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3
26	типКС	<b>Тип на каматна стапка</b> според склучениот договор: (Ф) фиксна каматна стапка, којашто е непроменлива. (П) прилагодлива каматна стапка, којашто е променлива според одлука на надлежен орган на банката. (В) варијабилна каматна стапка, којашто се менува во зависност од движењата на одредена референтна каматна стапка. Пополнувањето на ова поле не е задолжително доколку изложеноста се состои само од други побарувања и вонбилансни ставки.	Да, освен за типовите= 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3
27	РП	Реструктурирање (Р) или пролонгирање (П) на кредитната партија, согласно со	Да, освен за типовите=03, 04, 05 и

		одредбите од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките. Доколку не е извршено ниту реструктурирање ниту пролонгирање, ова поле не се пополнува.	за исклучокот предвиден во колоната 3.
28	брРП	<b>Број на пролонгирања/реструктурирања.</b> Доколку не е извршено ниту едно реструктурирање/пролонгирање на изложеноста и за типовите=03, 04 и 05, се внесува 0.	Да
29	новДатДост	<b>Датум на достасување</b> на изложеноста, по извршеното пролонгирање/реструктурирање, согласно со правилата за полето 15 датДостГлав. Овој податок се пополнува само доколку е извршено пролонгирање/реструктурирање (во спротивно, ова поле останува празно).	Да, само во случај кога полето 27 е Р или П и полето 28 >0.
30	процентИсправПосебРез	<b>Процент на извршената исправка на вредноста и издвоената посебна резерва</b> (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик), децимален број од 0-100 со 1 децимално место.	Да
31	изИсправПосебРез	<b>Износ на исправката на вредноста и посебната резерва</b> (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик).	Да
31-а	видИсправПосебРез	<b>Вид на исправка на вредноста/посебна резерва</b> Г- за исправката на вредноста/посебната резерва на групна основа за портфолио на мали кредити; П - за исправката на вредноста/посебната резерва на поединечна основа; ПГ - за побарувањата за кои, на поединечна основа, не е утврдена исправката на вредноста/посебната резерва, а е утврдена исправката на вредноста/посебната резерва на групна основа (точка 26 од Одлуката за управување со кредитниот ризик).	Да
32	вал	<b>Валута</b> од шифрарникот на Народната банка за валути. Ја претставува валутата во која е одобрен кредитот.	Да
33	валТипКр	<b>Валута</b> од шифрарникот на Народната банка за валути. Преку вредностите во ова поле и во полето број 32, се одредува валутната структура на изложеноста (дали е во денари, во девизи или во денари со девизна клаузула);	Да
34	намена	Код којшто ќе се употребува за <b>намена</b> на кредитот кај физичките лица и трговците на мало (согласно со прилогот бр. 2 и прилогот бр. 3).	Да, само за типовите=02, 03, 05 и 09
35	видОбезб	<b>Вид на обезбедување</b> (согласно со	Да, освен за

		прилогот бр. 4). За една кредитна партија може да се пријават повеќе обезбедувања.	типовите=03, 04 и 05
35-а	редОбезб	<b>Ред на обезбедувањето</b> (прв - се внесува 1, втор - се внесува 2). Ова поле не е задолжително за шифрите на обезбедување од 001 до 005 и од 014 до 017.	Да, освен за типовите=03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3
36	изОбезб	<b>Износ на обезбедувањето</b> . Ако еден ист предмет се користи како обезбедување за повеќе кредитни партии, тогаш се наведува вредноста на обезбедувањето (делот) што се однесува на конкретната кредитна партија.	Да, освен за типовите= 03, 04 и 05
37	кодЗ	Матичен број/ЕМБГ на правното/физичкото лице <b>(жирант/кокредитобарател)</b> . Доколку нема жирант/кокредитобарател, во ова поле се внесува: -1.	Да, освен за типовите=03, 04 и 05.
37-а	данбрЗ	Даночен број на жирантот/кокредитобарателот	Да, освен ако кодЗ= -1
38	називЗ	Назив на жирантот/кокредитобарателот	Да, освен ако кодЗ= -1
39	имеЗ	Име на жирантот/кокредитобарателот	Да, освен ако кодЗ= -1
40	презимеЗ	Презиме на жирантот/кокредитобарателот	Да, освен ако кодЗ= -1
40-а	тип	З - жирант К - кокредитобарател Се однесува на податоците од полето бр. 37, 37-а, 38, 39 и 40.	Да, освен ако кодЗ= -1
41	усогласена ДП	<b>Усогласена девизна позиција</b> на клиентот Д - усогласена девизна позиција Н - несогласена девизна позиција	Да, освен за типовите=03, 04 и 05
42	ГлавницаВ П (3)	Главница на крајот на месецот (согласно со точка 27 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
43	КаматаВП (4)	Камата на крајот на месецот (согласно со точка 27 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
44	дрПобарВ П (5)	Други побарувања на крајот на месец (согласно со точка 27 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
45	вонСтавки ВП (6)	Вонбилансни ставки (согласно со точка 27 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
46	вкИзложен остВП	Вкупна изложеност: Збир од износите од полињата 42, 43, 44 и 45.	Да
47	ГлавницаО П (3)	Состојба на отпишаната главница на крајот на месецот (согласно со глава V од Одлуката за супервизорските стандарди	Да

		за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	
48	КаматаОП (4)	Состојба на отпишаната камата на крајот на месецот (согласно со глава V од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
49	дрПобарО П (5)	Состојба на другите отпишани побарувања на крајот на месецот (согласно со глава V од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
50	вонСтавки ОП (6)	Состојба на отпишаните вонбилансни ставки на крајот на месецот (согласно со глава V од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
51	вкИзложен остОП	Вкупна отпишана изложеност: Збир од износите од полињата 47, 48, 49 и 50.	Да
52	називСерт	<b>Назив на сертификатот којшто ќе се прифаќа за внесување податоци</b>	Да
53	тел	<b>Телефон за контакт</b>	Да
54	е-маил	<b>Електронска пошта за контакт</b>	Да

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1680.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2009 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

## Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 23,431
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 24,444
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 24,752
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 26,073
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 22,927
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 22,356
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 19,025
- М-1 НС	до 20,323

## Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 58,00
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 59,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 59,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 61,00

б) Дизел гориво ден/лит  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 46,00

в) Масло за горење ден/лит  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 34,50

г) Мазут ден/кг  
- М-2 до 23,099  
- М-1 НС до 24,630

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР - 95	57,50	57,00	56,50
ЕУРОСУПЕР - 98	58,50	58,00	57,50
ЕУРОСУПЕР БС - 95	59,00	58,50	58,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	60,50	60,00	59,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	45,50	45,00	44,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	34,00	33,50	33,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цена за мазутите М-2 и М-1 НС, ваят франко пумпна станица, а цената на мазутите М-2 и М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутите М-2 и М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

## Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,050
- М-1 НС	до 0,050

#### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 21,942
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 21,776
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,892
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,842

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,326

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,141

г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,100
- М-1 НС	до 0,100

#### Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 21.07.2009 година.

Бр. 02-1736/1  
20 јули 2009 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Преплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009089